



АВГУСТ 2026

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИ ДВИЖЕЊА



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!


www.kbprvo.com.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 32 24 229



ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Пазарите на капитал во август забележаа солидни добивки, предводени од закрепнувањето на американските акции и силниот моментум на азиските пазари и пазарите во развој. Позитивните движења беа поддржани од објавените силни корпоративни финансиски резултати. Ова доведе до силно нагорно движење кај брзорастечките економии и пазарите во развој, при што MSCI Emerging Market имаше изразен раст од 3,21%, додека MSCI Asia Pacific го заврши месецот со раст од 3,11%. Американскиот S&P 500 забележа раст од 2,62% и достигна солиден принос од 12,28% од почетокот на годината. Европските пазари покажаа поумерени резултати, при што STOXX 600 оствари месечен принос од 0,29%. Највисок принос од почетокот на годината и понатаму бележат брзорастечките економии и пазарите во развој со 22,43%, веднаш пред азиските пазари со 22,19%. Глобалниот MSCI ACWI го заврши месецот со позитивен принос од 2,56% и вкупен раст од 13,27% од почетокот на годината.



MSCI Asia – Pacific – Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија – Пацифик

MSCI Emerging Market – Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 – Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 – Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација


MSCI ACWI – Светски индекс на акции кој ги следи цените на акциите во 47 држави

Извор: Блумберг



ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Македонскиот берзански индекс МБИ 10 во август забележа минимален пад од 0,17%, со што неговиот негативен принос од почетокот на годината достигна 7,72%. Најголем месечен раст остварија акциите на Гранит со 6,20% и Алкалоид со 3,99%. Позитивни минимални месечни движења забележаа и Уни банка и Стопанска банка. Од друга страна, најголем месечен пад имаа акциите на ТТК Банка со 3,10%, Реплек со 2,99% и НЛБ Банка со 2,92%. Акциите на Комерцијална банка и Макпетрол исто така забележаа пад од 2,14% и 1,63%, соодветно. Од почетокот на годината, Македонски Телеком останува единствената акција со позитивен принос од 8,22%. Тргувањето традиционално остана фокусирано на најликвидните акции во услови на претпазливост кај домашните инвеститори.




Извор: Блумберг



ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Пазарите на обврзници се соочија со предизвици и во август. Високата инфлација, случувањата во светот и пораките од централните банки доведоа до раст на приносите на државните обврзници насекаде во светот. Приносите во САД и Велика Британија имаа помал раст, но кај останатите западноевропски обврзници, како и кај јапонската, зголемувањето беше значително поголемо. На крајот на месецот помеѓу анализираниите, британската државна обврзница имаше највисок принос од 5,06%, а по неа следи македонската чиј принос изнесуваше 4,98%. Швајцарската обврзница остана со најнизок принос од 0,44%. Поради сето ова, долгорочните обврзници останаа под притисок бидејќи инвеститорите се навикнуваат на фактот дека каматните стапки ќе бидат повисоки подолго време.

Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници



* Приносот се однесува на еврообврзница со датум на доспевање **21.01.2034** Извор: Блумберг



ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

Девизниот пазар во август беше примарно диктиран од очекувањата околу идната динамика на каматните стапки во САД и Европа. Руската рубља го забележа најголемиот пад во однос на еврото од 9,09%, проследена од јапонскиот јен кој ослабе за 2,18% на месечно ниво. Швајцарскиот франк ослабе за 0,87%, додека американскиот долар исто така забележа пад од 0,77%. Австралискиот долар беше единствената валута со позитивен месечен раст од 1,28%, достигнувајќи најсилен пораст од почетокот на годината од 8,57%. Британската фунта и кинескиот јуан бележеа умерени осцилации со минимален пад од 0,28% и 0,26%, соодветно.

Валутните осцилации и понатаму се под влијание на геополитичките случувања и различните пристапи на централните банки во водењето на монетарната политика. Следниот круг состаноци на централните банки е закажан за средината на септември 2026 година.

Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)

